

АРГЕЗАН АДАЧИЧКА СЕ ЧУВАНИЯ ДАС

Борот е минерал кој се среќава во многу облици и форми. Најчесто се среќава во облик на кристали, кои се прават од калциум и бор. Борот е минерал кој се среќава во многу облици и форми. Најчесто се среќава во облик на кристали, кои се прават од калциум и бор. Борот е минерал кој се среќава во многу облици и форми. Најчесто се среќава во облик на кристали, кои се прават од калциум и бор.

Илија Димовски

ПРИСТАПЕН БОР (В) ВО ПОЧВАТА ПОД НЕКОИ ЦРНБОРОВИ И БЕЛБОРОВИ КУЛТУРИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

В О В Е Д

Борот во природата се наоѓа во облик на примарни (доломит, турмалин) и секундарни (борацит, колеманит) минерали. Со разлагање на овие минерали настапуваат растворливи облици боракс, борна кис.) кои се во мали количества присутни во почвениот раствор. Борот во почвата, главно, е застапен како слободна борна киселина (H_3BO_3), односно како борат.

Борот во почвата може да се сорбира на почвените частички, да се наоѓа како слободен канјон во почвениот раствор или да претставува градивен елемент на силикатите. Во различни силикати, карбонати и доломити, борот се наоѓа во мали количества. Богат со бор е минералот турмалин.

Борот мора да се посматра како битен градивен елемент на растителните структури, при чиј недостиг се нарушува нормалната изградба на различни ткива (Короновски, 1961) или при недоволна обезбеденост со бор се задржува диференцирањето на клетките (Dhoff, 1957).

При недостиг на бор најмногу е нарушен транспортот на јагленi хидрати. Образованите асимилати во листовите лошо се транспортираат, така што доаѓа до дефицит на шеќер во мерицемското ткиво, во врвовите на корените и купата на растот во надземните делови, додека во фотосинтетски активните листови се насобираат асимилати (Müller и Pölsler, 1956; Sisler, 1956; Jakoleva, 1958). Кај некои растенија во недостиг на бор, доаѓа до распаѓање на флоемот и камбиумот. Во овој труд истражувана е содржината на пристапниот (физиолошки активниот) бор во почвата под некои црнборови и белборови култури во СР Македнија.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИКА НА РАБОТА

Проби од почва земени се од секој хоризонт по целата длабочина на профилот до геолошката подлога. Пробите на тетер и во лабораторија обработени се според упатствата Thuna et al. (1955), Jackson (1960 и Blacka et al. (1965), водејќи сметка притоа да се избегне внесување на елементот кој се испитува.

Физиолошки активен (пристапен) бор во почвата, растворлив во врела вода, екстрагиран е според методата на Berger Trough (1944), а остатокот бор (B) е одреден спектрофотометриски со хинализарин во концентрирана сулфурна киселина (H_2SO_4).

Некои од стандардните физички и хемиски испитувања вршени се според следниве методи: хигроскопна влага со сушење на почвата на $105^{\circ}C$ до константна тежина, специфична тежина со пикнометриска метода, pH на почвата е одредена во H_2O и норм. KCl електрометриски со Бекманов pH метар, содржината на хумус со перманганатната метода на Ишчериќ-Котзман, содржината на карбонати според Шајблер, вкупен азот според методата на микро-кајелдал, содржинан а лесно пристапни облици на P и K со AL метода, првиот со Лангеов колориметар, а вториот со Лангеов пламенфотометар. Типот на почвата го одредил Јован Стевчески.

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

3.1. Некои карактеристики на почвата под култури

3.1.1. Култура од црни и бел бор Крушино — Кичевско

Културата се наоѓа врз слабо развиени плитки до средно-длабоки кисели кафеави шумски почви. Карактеристика на почвата е да е кисела, бескарбонатна по целата длабочина на профилот. Хумозноста на почвата особено е изразена во површинскиот хоризонт, која со растење на длабочината се намалува, во еден профил од 4,63 на 0,93%, а во друг од 5.46 на 0,81%. Содржината на вкупен азот се намалува по длабочината на профилот аналогно на намалувањето на содржината на хумус. Со вкупен азот почвата е добро обезбедена во првите два поплитки хоризонта, додека најдлабокиот хоризонт е сиромашен (0,4%). Почвата е слабо обезбедена (III кл.) со пристапните облици на фосфор и калиум (исклучок еден хоризонт кој е средно обезбеден со пристапен K), tabela 1.

ТАБЕЛА 1. ХЕМИСКИ СВОЈСТВА НА ПОЧВАТА ПОД КУЛТУРИТЕ
ОД ЦРН И БЕЛ БОР

Место	Број на проф.	Длабочина см	рН		CaCO ₃ %	Хумус %	Вкупен азот %	Пристапни		
			H ₂ O и KCl					mg/100g p ppm	P ² O ₅	K ² O
Крушино	1	0—11	5.8	4.8	0	4.63	0.23	6.5	9.8	0.07
	"	12—46	5.4	4.4	0	2.85	0.14	2.1	6.8	0.06
	"	46—60	5.5	4.6	0	0.93	0.04	1.0	3.4	0.10
	2	0—11	5.8	4.8	0	5.46	0.27	6.5	16.8	0.08
	"	12—37	5.4	4.2	0	1.47	0.07	0.9	6.8	0.07
	"	38—42	5.2	4.3	0	0.81	0.04	0.45	4.5	0.10
Кафасан	3	0—8	5.4	5.8	0	3.18	0.16	1.9	14.5	0.20
	"	9—31	5.5	4.5	0	1.72	0.08	0.95	8.3	0.15
	"	32—70	5.9	4.7	0	0.47	0.02	0.7	7.0	0.16
	4	0—18	5.5	4.55	0	2.52	0.12	1.0	15.0	0.19
	"	19—58	5.0	4.4	0	2.38	0.13	0.6	14.0	0.15
Градско	5	0—20	7.32	6.3	0	0.88	0.04	3.6	50	0.61
Стрелиште	"	20—66	7.5	6.4	0	0.37	0.02	0.95	33	0.42
	6	0—20	7.2	6.5	0	7.95	0.39	0.85	45	0.63
"	"	21—66	7.7	6.4	0	5.81	0.29	0.75	30.5	0.39
Кажани	7	0—30	5.6	4.6	0	2.84	0.14	1.0	11.4	0.27
	"	31—50	5.9	4.3	0	0.62	0.03	0.51	6.5	0.14
	"	50—80	5.9	4.3	0	0.62	0.03	0.50	6.2	0.12
	8	0—13	6.0	4.8	0	4.05	0.20	0.80	5.8	0.24
	"	14—38	6.2	5.0	0	3.50	0.15	0.68	6.8	0.17
	"	38—86	6.2	4.8	0	0.75	0.04	0.52	4.5	0.13
Бакојца	9	0—18	5.9	4.7	0	1.83	0.09	0.53	10.0	0.20
	"	19—45	5.9	4.6	0	0.29	0.06	0.50	13.2	0.17
	10	0—18	6.3	5.2	0	2.98	0.14	0.68	16.5	0.21
	"	19—45	5.9	4.5	0	1.22	0.06	0.52	16.8	0.18

3.1.2. Култура од црн бор Кафасан — Струшко

Почвата под оваа култура е повеќеслоен делувијален нанос. По целата длабочина на профилот е бескарбонатна, а реакцијата кисела до слабо кисела. И кај почвата од оваа култура хумозноста е најизразена во површинскиот хоризонт, која со растење на длабочинат се намалува. Аналогно на хумусот и со држината навку пен азот се намалува со длабочината на профилот. Почвата е добро до средно обезбедена, а во најдлабокиот хоризонт многу сиромашна со вкупен азот. Со лесно пристапен калиум, слабо до средно обезбедена, tabela 1.-

3.1.3. Култура од прн бор Градско стрелиште — Охрид

Почвата под културата е кафеава со слабо кисела до неутрална реакција. Кај еден профил почвата е многу слабо хумозна, а во друг многу силно хумозна. И во содржина на вкупен азот почвата покажува разлика меѓу профилите, кај еден профил почвата е богата, а кај друг сиромашна до многу сиромашна. Во содржината на пристапен фосфор е слабо обезбедена (III класа), а во содржината на пристапен калиум добро обезбедена (I класа, табела 1).

3.1.4. Култура од бел бор Кажани

Оваа белборова култура е на кисела кафеава шумска почва сојако кисела до кисела реакција. Почвата по целата длабочина на профилот не покажува карбонати. По содржината на хумус е слабо хумозна (површински хоризонт) до многу слабо хумозна подлабоките хоризонти, односно таа намалува од 2,84 на 0,62 и од 4,05 на 0,75%. Исто така, со растење на длабочината на вкупен азот се намалува и во подлабоките хоризонти таа е најмала. Површинските хоризонти се добро обезбедени, а подлабоките средно обезбедени до сиромашни со вкупен азот. Со пристапен фосфор и калиум почвата е сиромашна (слабо обезбедена — III класа), табела 1.

3.1.5. Култура од бел бор Бакојца — Ресен

Културите се подингнати врз кисели кафеави шумски почви, средно длабоки, образувани врз делувијални наслаги од кисели карпи. Почвата има кисела реакција (4.5—5.2). Карбонати нема по целата длабочина на профилот. По содржина на хумус е многу слабо до слабо хумозна (2,98—0,29%), а со вкупен азот средно обезбедена до сиромашна. Со пристапен фосфор почвата е сиромашна, а со пристапен калиум е средно обезбедена (II класа), табела 1.

3.2. Содржина на пристапен бор (В) во почвата

Кисело-кафеавата шумска почва од лок. Крушине, по содржина на пристапен бор е сиромашна. Нејзините вредности се движат од 0,06—0,08 ppm, со исклучок на најдлабокиот хоризонт на двата профила, кој покажува повисока содржина на пристапен бор (0,10 ppm), меѓутоа, и тој по класификацијата на Пеиве е сиромашен со овој елемент, табела 1.

Кисело-кафеавата шумска почва на лок. Кажани содржи од 0,12—0,27 ppm и по класификацијата на Пеиве е сиромашна со пристапен В. Најголема содржина на пристапен бор покажува површинскиот хумусен хоризонт, кој во длабочината на профилот се намалува, табела 1.

Кисело-кафеавата шумска почва од лок. Бакојца (Ресен) според класификацијата на Пеиве е сиромашна со пристапен бор, т.е. покажува ниска содржина. Неговите вредности се движат од 0,17—0,21 ррм В. И кај овој локалитет со зголемување длабочината на профилот се намалува содржината на пристапен бор, табела 1.

Кафеавата почва од локалитетот Градско стрелиште — Охрид е средно снабдена со пристапен бор (класификација на Пеиве), каде што вредностите се движат од 0,39—0,61 ррмВ. И овде површинскиот хумусен хоризонт покажува поголема содржина, која со зголемување на длабочината, односно во подлабокиот хоризонт се намалува, табела 1.

Делувијалниот нанос под култура кај Кафасан во содржина на пристапен бор е сиромашен, односно по класификацијата на Пеиве има ниска содржина. Концентрацијата на бор во почвата кај двата профила се движи од 0,15—0,20 ррмВ. И кај овој локалитет најголема содржина на пристапен бор утврдена е во површинскиот хумусен хоризонт, која со зголемување на длабочината се намалува, табела 1. До слични констатации дошли и Георгиев и Јекиќ при испитувањето на некои делувијални почдености со пристапен бор (В) за растенијата и полоша снабдеви во СР Македонија, односно сиромаштво или средна обезбеденост на подлабовите слоеви со пристапен бор. Според нив содржината на приемливиот бор во делувијалните почви се движи од 0,07—0,27 ррм В.

И покрај тоа што Пантовиќ и сор. (1973) утврдиле дека најважна причина за фиксацијата на борот во некои типови, покрај pH е органската материја, сепак, кај сите локалитети, односно типови истражувани почви, највисока содржина на пристапен бор (В) покажува најбогатиот со органска материја (хумус) хоризонт, односно површинскиот хумусен хоризонт, мислејќе кое е изнесено и од Шакирагиќ Б. со сор. (1982).

Познато е од литературата дека со зголемување на pH се зголемува и адсорцијата на борот на површината на почвените частички. Исто така според Parks и Shaw (1941) може бор при високи pH вредности да се наталожува во форма на Ca-Ал-силикатни талози. Во прилог на горниот е известувањето на Радман и сор. (1952) кои по квалификацијата на почвата, кај сливите констатирале типични знаци на дефицит на бор. Меѓутоа, во овие истражувања кај испитуваните проби, меѓу содржината на пристапен бор и pH на почвата, не може да се утврди зависност.

4. ЗАКЛУЧОЦИ

Од лабораториските истражувања на содржината на пристапниот бор во почвата под некои култури од црн и бел бор во СР Македонија може да се заклучи следново:

— Освен почвата од локалитетот „Градско стрелиште“ — Охрид, која е средно снабдена со пристапен за растенијата бор, почвата од другите локалитети е сиромашна со овој елемент.

— Содржината на пристапен бор во почвата покажува одредена врска со содржината на органските материји (хумусот). Ова особено се гледа да кај површинскиот хумусен хоризонт, скоро кај сите локалитети, односно типови почви.

— Меѓу содржината на пристапен бор во почвата и pH на почвата не е констатрана некоја зависност (врска).

ЛИТЕРАТУРА

- Baule H., C. Fricker (1967): Die Düngung von Yaldbäumen, Mchn
Георгиев М., Јакиќ М. (1969): Содржина на изменлив Ca и приемлив Mg, K, Fe и B во некои делувални почви во Македонија. Год. зборник на ПМФ, Кн. 23, 179—183.
Димовски И., Стевчески Ј., Чингов А. (1981): Квантитативна и квалитативна содржина на мин. материји во култури од црни и бел бор и почвата под нив. Завршен извештај.
Jakoleva W. W. (1958): Die Bedeutung des Bors fur den kohlenhydroststoffwechsel der Pflanzen. Spurelemente in der Landwirtschaft 93.
Јекиќ М. (1974): Агрехемија I дел. Елементи на физиологија на растенија, Скопје.
Јекиќ М. (1974): Агрехемија II дел унив. „Кирил и Методиј“, Скопје.
Ј. Д. П. З. (1966): Приручник за испитивање земјишта кн. I. Хемиске методе испитивања земјишта. Белград.
Koronovski P. (1961): Anatomische Veränderungen an Mais und anderen Gerreiderten bei Bormangel. Z. Pflanzenernahr, Düng., Bodenkunde, 94, 53.
Odhnoff C. (1957): Boron deficiency and growth physiol. plantarum, 10, 984.
Pantović M., Jakovlević M., Ješić D. (1972): Adsorpcija bora u nekim varijetetima černozema u Sremu. Zem. i biljka vol. 21. № 3.
Parks, R. Q. and Shaw, B. T. (1941): Possible mechanism of boron ficsation in soil. sci. sos. Amer. Proc. 6, 219.
Sisler, E. C., Duger W. M. and Gauch H. G. (1956): The rol of boron in the translokation of organic compounds in plants. Pl. Physiol 32, 11.
Šaćiragić B., Mijatović B., Alić B. (1982): Sadržaj pristapnog bora u tlima Posavine na kojima se uzgaja šećerna repa. Agh. № 5—6. Belgrad.

S U M M A R Y

ACCESSIBLE B IN THE SOIL UNDER SOME CULTURES OF BLACK AND WHITE PINE IN MACEDONIA

I. Dimovski

Investigation of the contents of accessible B in the soil under some culture of Black and White Pine in Macedonia show:

The soil from locality „Gradsko strelische“ — Ohrid is middle supply with accessible B, and the soil from other locality is poor.

The contents of accessible, B in the soil show band with the contents of organic matter (humus), this especially is see at the surface horizont, ready at all locality i.e. types of soil.